

## Школо што комуникират со родителите

Нашето училиште “Бруно да Озимо“ ги понудуват следните школски настави

### Деца Градинка

**“Ил соррисо деи бамбини“** хаселба Аббадиа, улица Аббадиа **Тел.071/781293**

Пон/Пет 7.50-15.50

Први излез: 12.00/12.15

Бтор излез:13.15/14.00

**“Мадоба“** чаршија Џованни XXIII **тел. 071/7131508** Осимо

Пон/Пет 7.45-15.45

Први излез: 11.45/12.00

втор излез:13.00/14.00

**“Аркомаџико“** хаселба Сан Биаџо, улица Манзони, 1 **Тел. 071/7202124**

Пон/Пет 7.45-15.45

Први излез: 11.45/12.00

втор излез:13.00/13.00

**“Сан Џусепе да Копертино“** улица Ронцисвалле,2 Осимо **Тел. 071/7231614**

Пон/Пет 8.00/16.00

Први излез: 11.45/12.00

втор излез:13.15/13.45

**“Сезионе Монтессориана“** населба Осимо Железничка, улица Д’Азељио,10  
**Тел.071/781301**

Пон/Пет 7.45-15.45

Први излез: 11.30/12.00

втор излез:13.15/14.00

### Оснобно Училиште

Од прво до петто од.

**“Бруно да Осимо“** улица С. Лучиа, 10 **Тел. 071/7131569**

(Број од Директорот **071/714528**)

Школски часови **Нормално Време-Полно Време-Продолжено Време**

**“Мадре Тереза ди Калкутта“** слица Д’Азељио,10 Тел.**071/781301**

Школски часови **Нормално Време-Полно Време**

**“Школо Аркобалено“** улица Џ. Пасколи Тел.**071/7202118**

Школски часови **Нормално Време**

**Нормално Време** 29 часа за три недели (5часа од понеделник до петок, од 8,00 до 13,00 час)

Наставата ќе бидет од 8.00 до 12.00 час. Само ена недела во месецот ќе бидет од 25 часа, која значит дека една сабота во месецот ќе бидет солбодна.

**Продолжено Време** ова бреме имат 29 часа неделно, од понеделник до петок од 8.00 до 13.00 час., со два влеза после ручек, кои ќе бидат во вторник и петок од 14.00 до 16.00 час., со можност на менса од 13.00 до 14.00 час.

**Полно Време** 40 часа неделно: 27 морални + 3 по избор, 10 менса, од 8.00 до 16.00 од понеделник до петок.

#### **Основно Училиште**

ОД Шесто до Осмо од.

Озимо Центар-Сан Биаџо **“Кристине Круегер“** чаршија Беллини, 1

**Тел.071/7134083**

Улица Џ. Пасколи, Сан биаџо **Трл.071/7202118**

Озимо Железничка **“Џованни Паоло II“** улица Д’Азељио, бр,11 **Тел.071/781157**

Наставата се содржит од понеделник до сабота од 8.00 до 13.00 час.

Родителите се морални до ги респектираат бремето на наставата, и тоаа значит и влез и изелз од лекците.

Секоја комуникација од Сколото-Фамилија ќе бидат напишани во школскиот тебтер.

ПРИСУСТВОТО од ученикот од школската настава треба да биде оправдана од родителите, преку комуникација со школскиот тефтер.

Ако во случај на АНТИЧИПИРАН ИЗЛЕЗ треба да бидет аутиризиран од родителите, во школскиот тевтер, кои треба да се изјаснат на школото во колку часот и во кој ден ученикот ќе излезит пред време од школската настава.

Во случај на барајне на АУТОРИЗАЦИЈА (школски прошетки, за право на прајвази, и ткн...) консултирајтја интернет страница од школото или пак наставниците.

За период од БОЛЕДУВАЈНЕ ПВЕКЕ од 5 ДЕНА требат да бидат оправдани со докторско боловајне од педијатра или пак од медицински доктор.

За децата сто учествуваат во дечка градинка и од основно училиште (од прво до пет од), во случај на промена на јадејњето од сервицијата од менса требат да се изјаснат на АССО(Тел. 071/7202154).

Во нашето основно училиште не ее можно да се соминистрират медицини на децата, само во случај на партиколарни случај по прецедура од здравство. За да се соминистрират медицини, и ако се лесни и од медицински корист, родителите требат да направат моба со која требат да бидат изјаснато од доктор.

Во нашето осовно училиште имаме шалтер БЕС (проблеми едукативни специјални) и ДАС (проблеми специјани на учејњето) со диспозиција на еден учител специјализиран кои ќе понудит помош на фамилијата која ќе имат потреба за нивниното дете. Исто и така имаме и шалтер од КОУНСЕЛЛИНГ за родителите и за учениците кои имат потреба од помош за психолошки проблеми.

Во различните Школа учениците се морални да имаат школски матриали кој се публикурани во школската интернет страница, а за секоја информација или пеашајње контактирајте со наставниците.

За физицка настава во ПАЛЕСТРА потребни се крунди и една маица за сменувајне.

Во случај на РОДЕНДЕН, кој сакат, може да понудит слатки кои нетребат да бидат домашни аман конфеционнирани со етикета од свите здравствени норми.

За точна употреба на ДИГИТАЛНА ТЕКНОЛОГИЈА (компјутер, ј-пад, таблет, и ткн...) морално е да се респектираат свите норми кој се напишани во школскиот тефтер.

Се препорачуваат да не се носат на школо ПЕРСОНАЛНИ НЕШТА И ОД ВРЕДНОСТ затоа што во случај на изгуба или пак на оштета, вработените од школото не се виновни.